

ХОТЕЛ BREZA**** СЛОВЕНИЈА

ОЛИМСКИ ОДМОР

Сезона и цени	2.1.2017 – 29.12.2017
Пакет 3 дена (2 ноќевања)	176,00 € по лице
Пакет 4 дена (3 ноќевања)	264,00 € по лице
Пакет 5 дена (4 ноќевања)	316,80 € по лице
Пакет 6 дена (5 ноќевања)	396,00 € по лице
Пакет 7 дена (6 ноќевања)	475,20 € по лице
Пакет 8 дена (7 ноќевања)	523,60 € по лице

Цена е дадена во евра по лице

Пакетот вклучува

- 2 х, 3х, 4х, 5 х, 6 х или 7х полупансион со Олимско бифе за самопослужување,
- **1 х влез во тек на престојот во Сауна светот во Wellness центарот Termalija**
- Шише термална вода во соба,
- Капење во базените во Wellness центарот Termalija,
- Ноќно капење во Wellness центарот Termalija – Петок и Сабота,
- Капење во Термите Tuhelj,
- Капење во термалниот парк Aqualuna (од мај до септември),
- aquaаerobik според програмата,
- утринска гимнастика,
- користење на fitness студио,
- бесплатен интернет во соба,
- „Wellness bag“ (наметка за капење и пешкир)
- Бон од 10 € за замена на пансионската вечера, за вечера во ресторанот Липа, ресторанот Гратиола, дворецот Михановиќ во Терми Тухељ или во локалните ресторани Јеленов гробен, Амон и гостилница Шемпетер

Доплати: такса за престој 1,25 € по лице на ден // соба со балкон 5,00 € // полн пансион 12,00 € по лице на ден // еднокреветна соба 15,00 € на ден // дополнителен ден 59,00 € по лице на ден // хотелски апартман 30 % од цената на пакетот

Wellness доплати:

- Влез во Wellness Orhidelia **18,00 €** по лице и ден за престој од пон.-петок (дневно 2 влеза) // **29,00 €** по лице и ден за престој преку викенд и празник (дневно 2 влеза)
- Дополнителен влез во Сауна свет во Wellness центар Termalija **10,00 €** по лице на ден

Попусти: бесплатен престој за дете до 4,99 години со 2 возрасни лица во соби / 50 % за деца од 5 до 11,99 години за дополнително легло/ 30 % за деца од 5 до 11,99 години на основно легло / 15% 3 возрасно лице на дополнително легло

* Плаќање во денарска противвредност 1 еур=62 мкд

* За овој аранжман важат општите услови за патување на Т.А.Атлас Корпорешн и СКТМ